

Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 257/12 („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/13, 48/15, 33/16, 154/17, 62/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 61/20 и 67/20), на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани, се продолжува до 5 април 2021 година согласно Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-2867/20 од 20.03.2012 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија претставувана од Крешник Бектеши, Министер за економија со бр.12 - 8837/1 од 24.12.2020 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани со бр.03/02/30.12 од 30.12.2020 година со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 31 јули 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 со планирана моќност од 606 kW и со локација на реф. бр. 349 на водотекот на Блатечка Река (КО Блатец, Општина Винаца) на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани, УП1 бр.08 - 257/12.

Регулаторната комисија за енергетика на 8 мај 2013 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“, со планирана моќност од 606 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип - концесионер со бр.0903 од 19.03.2012 година и

Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/20 од 20.03.2012 година) и со локација реф. бр. 349 на водотекот на Блатечка Река (КО Блатец, Општина Винаца), на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Партизанска бр.21/Б, Штип, УП1 бр. 08-257/12 од 8 мај 2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.68/13.

Регулаторната комисија за енергетика на ден 20 март 2015 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со кое важноста се продолжува до 9 јануари 2016 година (согласно Анекс на договорот за концесија бр.12 - 2106/1 од 13.03.2015 година со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 09.01.2016 година) УП1 бр.08 - 257/12 од 20 март 2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/15.

Регулаторната комисија за енергетика на 22 февруари 2016 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со кое важноста се продолжува до 28.06.2017 година (согласно Анекс на договорот за концесија склучен помеѓу Министерството за економија со бр.12 - 953/1 од 29.01.2016 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип со бр.15-2016 од 01.02.2016 година со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 28.06.2017 година) УП1 бр.08 - 257/12 од 22 февруари 2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 26 октомври 2017 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со кое важноста се продолжува до 23 октомври 2018 година (согласно Анекс на договорот за концесија склучен помеѓу Министерството за економија со бр.12 - 4754/1 од 04.10.2017 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип со бр.0209 од 04.10.2017 година со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 23.10.2018 година) УП1 бр.08 - 257/12 од 26 октомври 2017 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/17.

Регулаторната комисија за енергетика на ден 19 март 2019 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со кое важноста се продолжува до 22 февруари 2019 година (согласно Анекс на договорот за концесија склучен помеѓу Владата на Република Македонија претставувана од Крешник Бектеши, Министер за економија со бр.12 - 1591/1 од 08.03.2019 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип со бр.19/2019 од 08.03.2019 година со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 22.02.2020 година) УП1 бр.08 - 257/12 од 19 март 2019 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 9 март 2020 година одржа седница на која донесе Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, со кое се промени називот и седиштето на друштвото од „Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Партизанска бр.21/Б, Штип“ со „Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ

Кочани со седиште на ул. Тодосија Паунов бр.34 Кочани“, УП1 бр.08 - 257/12 од 9 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 61/20).

Регулаторната комисија за енергетика на 16 март 2020 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани, со кое важноста се продолжува до 31 јули 2020 година (согласно Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-2867/20 од 20.03.2012 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија претставувана од Крешник Бектеши, Министер за економија со бр.12 - 6703/1 од 27.12.2019 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани со бр.0302/19 од 30.12.2019 година со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 31 јули 2020 година) УП1 бр.08 - 257/12 од 16 март 2020 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 67/20.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр.08 - 257/12 од 31 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на 31 јули 2020 година донесе Решение за запирање на постапката се до добивање мислење од Владата на Република Северна Македонија односно Министерството за економија дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани на 1 февруари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-2867/20 од 20.03.2012 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија претставувана од Крешник Бектеши, Министер за економија со бр.12 - 8837/1 од 24.12.2020 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани со бр.03/02/30.12 од 30.12.2020 година согласно кој рокот за изградба на хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 се продолжува до 5 април 2021 година.

По доставената документација од 1 февруари 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349 е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-257/12
4 февруари 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски